



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА

Сектор за правни работи - Одделение за прекршочна постапка

01.10.00.УП.001.07-05.05.07

Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската управа на Република Северна Македонија во состав: Златко Кофиловски како претседател и членовите Наим Рамети и Дејан Атанасовски, одлучувајќи во прекршочната постапка во прв степен, поведена по барање за поведување на прекршочна постапка број 28-014029/23-0006 од 15.03.2023 година на Ц.И Кафасан, поведена против Милаим Ракипов од Шуто Оризари, за сторен прекршок од член 263 став 3 в.в. став 1 точка 5 од Царинскиот закон, врз основа на член 10-а став 2 од Законот за Царинската управа и член 52, 54 и 55 и член 63 став 1 и 3 од Законот за прекршоците, на ден 06.09.2023 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Милаим Ракипов од Шуто Оризари, роден 09.11.1968 година, со адреса на живеење Ул.Хаджи Јован Шишко бр.12А Скопје Шуто Оризари, со ЕМБГ 0911968450045, со патна исправа број С1128460, издадена на 27.03.2019 година, државјанин на Република Северна Македонија.

СЕ УТВРДУВА ДЕКА Е СТОРИТЕЛ НА ПРЕКРШОКОТ
по член 263 став 4 в.в. став 1 точка 5 од Царинскиот закон

Затоа што:

На ден 11.03.2023 година во 20:30 часот, на влез во Р.С Македонија на граничниот премин ЦИ Кафасан, се пријави ПМВ марка Golf 5 со италијански регистарски таблички CZ293SF. На прашањето на царинскиот службеник дали имате нешто да пријавите за царина, лицето Милаим Ракипов изјави дека има само негови лични употребувани работи. Поради сомневање во изјавата се пристапи кон проверка на возилото, при што во багажниот простор, покриени со лични работи, во три најлонски вреќи и во куфер пронајдена е следнава непријавена стока и тоа: 50 парчиња нови патики MAXIPOOL и 23 ранци, со вкупна вредност на стока во износ од 59.040,00 денари и избегнати царински и други увозни давачки во вкупен износ од 25.359,00 денари.

Со гореопишаното дејствие, пријавениот Милаим Ракипов од Шуто Оризари, сторил царински прекршок по член 263 став 4 вв. став 1 точка 5 од Царинскиот закон, поради кое од страна на Комисијата

МУ СЕ ИЗРЕКУВА

1. На Милаим Ракипов од Шуто Оризари, глоба во износ од 150 евра, во денарска противвредност пресметани според среден курс на Народна банка на Република Северна

Македонија на денот на изрекување на глобата, односно 9.225,00 денари, пресметани според среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на изрекување на глобата, како и трошоци на постапката во износ од 250 денари, кои сторителот е должен да ги плати во рок од 8 (осум) дена од правосилноста на решението, и тоа:

- глобата да ја плати на образец ПП50 – налог за јавни приходи – со цел на дознака: глоба по решение Прк.бр.0439/23, примач Буџет на РСМ, Банка на примач НБ на РСМ, на сметка 100-000000063095, уплатна сметка 840-(број на општина)-051-03, приходна шифра 72211900, а

- трошоците да ги плати на образец ПП50 – налог за јавни приходи – со цел на дознака: трошоци по решение Прк.бр.0439/23, примач Буџет на РСМ, Банка на примач НБ на РСМ, на сметка 100-000000063095, уплатна сметка 840-(број на општина)-06137, приходна шифра 72413200,

и доказите за така извршена уплата (обрасците ПП50) да ги достави во оригинал до Комисијата за одлучување по прекршок при Царинска управа на РСМ, ул.„Колекторска“ б.б., Скопје, а во спротивно ќе се спроведе постапка за нивна присилна наплата преку надлежната Управа за јавни приходи, согласно член 129 став 2 од Законот за прекршоците и одредбите од Законот за даночна постапка.

2. Согласно член 267 став 1 од Царинскиот закон, Комисијата за одлучување по прекршок на сторителот на царински прекршок Милаим Ракипов од Шуто Оризари, му изрече и задолжително предвидената посебна прекршочна мерка одземање на стоката предмет на сторениот прекршок и тоа: 50 парчиња нови патики MAXIPOOL и 23 ранци.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Со барање за поведување на прекршочна постапка број 28-014029/23-0006 од 15.03.2023 година на Ц.И Кафасан, до Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската управа на Република Северна Македонија е поведена прекршочна постапка против Милаим Ракипов од Шуто Оризари, за сторен прекршок од член 263 став 4 в.в. став 1 точка 5 од Царинскиот закон.

Постапувајќи по истото, Комисијата согласно член 60 став 3 од Законот за прекршоците, со покана за писмено произнесување број 28-014029/23-0007 од 22.03.2023 година, писмено го известил сторителот за поднесеното барање и го поучил да се изјасни за фактите и доказите поднесени во врска со барањето.

Сторителот уредно ја примил поканата видно од доставницата од 23.03.2023 година и истиот до Комисијата доставил писмено произнесување број 28-014049/23 од 27.03.2023 година, во кое наведува дека стоката ја купил во Р.Италија и сакал за истата да си плати увозни давачки. Ја пријавил кај царинските службеници и не било точно дека ја криел предметната стока. Бара да му се врати стоката и да биде поблаг казнет.

Согласно горенаведеното, Комисијата утврди дека согласно член 52, 54 и 55 од Законот за прекршоци постојат законски услови за спроведување на прекршочната постапка и за донесување на одлука.

Комисијата ја спроведе доказната постапка и изврши увид во: барање за поведување на прекршочна постапка број 28-014029/23-0006 од 15.03.2023 година на Ц.И. Кафасан, Записник за царински прекршок бр. 28-014049/23-0001, записник за претрес на пмв бр. 28-014049/22-0002, потврда за привремено одземени предмети бр.28-014049/22-0003, записник за комисиски прием, премер и проценка на стоки бр.28-014049/23-0004, фотодокументација бр. 28-004579/22-0005, покана за писмено произнесување број 28-014029/23-0007 од 22.03.2023 година, доставница од 23.03.2023 година, писмено произнесување број 28-014029/23-0008 од 27.03.2023 година, по што ја утврди следната фактичка состојба:

На ден 11.03.2023 година во 20:30 часот, на влез во Р.С. Македонија на граничниот премин ЦИ Кафасан, се пријави ПМВ марка Golf 5, со италјански регистарски таблички CZ293SF. На прашањето на царинскиот работник дали имате нешто да пријавите за царина, лицето Милаим Ракипов изјави дека има само негови лични употребувани работи. Поради сомневање во изјавата се пристапи кон проверка на возилото, при што во багажниот простор, покриени со лични работи, во три најлонски вреќи и во куфер пронајдена е следнава непријавена стока и тоа: 50 парчиња нови патики MAXIPOOL и 23 ранци, со вкупна вредност на стока во износ од 59.040,00 денари и избегнати царински и други увозни давачки во вкупен износ од 25.359,00 денари. Со гореопишаното дејствие, пријавениот Милаим Ракипов од Шуто Оризари, сторил царински прекршок по член 263 став 4 вв. став 1 точка 5 од Царинскиот закон

Согласно член 4 став 1 точка 24 од истиот закон, поимот „ставање на стока на увид на царинскиот орган“ значи известување до царинскиот орган на пропишан начин за пристигнување на стоката кај царинскиот орган или било кое друго место кое што царинскиот орган го одредил или одобрил.

Согласно член 50 став 1 од Царинскиот закон стоката која пристигнува до царинскиот орган на граничен премин или на друго место кое што царинскиот орган го определил или одобрил, се става на увид на царинскиот орган од страна на лицето кое ја внело во царинското подрачје или ако е потребно од страна на лицето кое ја презело одговорноста за превоз на стоката по нејзиното внесување.

Согласно член 263 став 4 во врска со став 1 точка 5 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 110/21) глоба во износ од 150 до 250 евра во денарска противвредност, за прекршок од ставот (1) на овој член, ќе се изрече на одговорно лице во правното лице или на физичко лице, кога износот на избегнатите увозни давачки, други давачки и даноци се до 1000 евра во денарска противвредност или кога вредноста на

стоката е од 500 до 4000 евра во денарска противвредност, ако стоката не ја стави на увид на царинскиот орган (член 50).

Согласно член 267 став 1 од Царинскиот закон стоката која е предмет на прекршок од членот 263 став (1) точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 19) и 20) и членот 265 во врска со членот 263 став (1) точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 19) и 20) на овој закон, се одзема.

Врз основа на вака утврдената правна и фактичка состојба, која произлегува од приложените писмени докази, Комисијата утврди дека сторителот стоката која пристигнала до царинскиот орган на граничниот премин или на друго место кое што царинскиот орган го определил или одобрил, не ја ставил на увид на царинскиот орган, со што во дејствието на сторителот на царинскиот прекршок е содржано обележјето на прекршокот кој му се става на товар и за сторениот прекршок му изрече глоба предвидена со законот, како и задолжително предвидена прекршочна мерка одземање на стока предмет на сторениот царински прекршок.

Комисијата ги ценеше наводите на сторителот дадени во писмено произнесување број 28-014049/23-0008 од 27.03.2023 година, но истите ги оцени дека се без влијание за до поинакво одлучување, од причина што истите се дадени за да се избегне одговорноста.

При одмерување на висината на глобата, Комисијата имајќи ги во предвид одредбите од член 16 од Закон за прекршоци, ги ценеше начинот на сторување на прекршокот, степенот на одговорност на сторителот за прекршокот, висината на избегнатите давачки, побудите од кои е сторен прекршокот како отежнителни околности и фактот дека ова му е прв прекршок и не евидентира во прекршочната евиденција, како олеснителна околност, па смета дека со вака изречената глоба ќе се постигне целта на изрекување на прекршочна санкција.

Согласно член 2 од Правилникот за висината и начинот на определување на реално направените трошоци во прекршочна постапка пред прекршочниот орган, Комисијата го задолжи сторителот и со трошоци во прекршочната постапка во износ од 250,00 денари.

Упатство за правно средство:

Против ова решение незадоволната странка има право на тужба за поведување на управен спор до Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од приемот на решението. Со оглед да тужбата го одлага извршувањето на глобата примерок од истата да биде доставена до Комисијата за одлучување по прекршок при Царинска управа на Република Северна Македонија-Царинарница Скопје на ул. „Колекторска“ 66, Скопје, во спротивно ќе се наплати согласно одредбите на Закон за даночна постапка.

Претседател на Комисија
Златко Кофиловски



Бр.28-014049/23-0011
Скопје, 06.09.2023 година
Прк.бр.0439/23

Доставено во оригинал до:

- сторител,
- архива,
- предмет

Доделено преку ЕДМС до:

- Подносител